

ОД ЕДЕН ДРУГ

АГОЛ

Пишува: Бранко ВАРОШЛИЈА

Цената на смртта

В

о будистичкиот третман на смртта има една метафора според која човекот во умирањето покажува како всушност живеел, сеедно колку ја криел сушноста на своето живеење. Куквицата и страшилишето што цел живот се прикажувал како херој, на смртниот час ќе покаже дека целиот живот го поминал во страв. Единствената човечка привилегија, колку и да звучи тоа цинично, што не може да биде одземена е умирањето. Никој не може да го одземе беспризивното право, човек да умре онака како што живееел.

Ова верување, да не речеме оваа аксиоматична вистина, во нашиот начин на живеење, многу лесно и секојдневно е опровергнувана. Човек што цел живот опстојал во своето достоинство, може да се случи, како што читаме често во весниците, да умре во крајно мизерни околности и поради крајно мизерни причини.

Ќе ја раскажеме уште еднаш мизерната сказна за една смрт што се случи деновиве и за која веќе пишував сите весници. Еден човек, патем речено мошне омилен во културното Скопје, и не само во Скопје, возејќи го својот автомобил, добива срцева криза. Притручува сообраќајниот милиционер, успева да го засолни од сообраќајот автомобилот со човекот во бесознание и — го заборава. По извесно време

группа граѓани што сфатиле за што се работи, го пренесуваат тешко болниот во најблиската болница. Овде на болниот не му е указжана никаква помош од чисто административна причина — болниот нема здравствена книшка и упут за болничко лекување. Совесните граѓани го носат болниот во универзитетските клиники. Административните барања продолжуваат и овде и веројатно до бесконечност, до умирањето на болниот, ако сосема случајно не поминел тутка еден лекар што го познавал болниот. За жал, познникот стасал доцна.

Не е потребно да се коментира оваа инфернална ситуација на смртта. Безповоратно е урнато, од самот фундамент, човечкото достоинство. Сами од себе се наметнуваат некои прашања:

кога сегде и по сèкој повод го истакнувамеpledоајето за хумани односи во нашето општество,pledоајето за грижа за човекот, дали нашето општество има институции што ќе го штитат во такви инфернални однесувања и што ја имаат компетенцијата да поведат ПОСТАПКА против нив и, ако ги има, како дејствуваат тие институции;

Дали може цената на смртта да биде еден лист хартија што во нашето здравство се вика упут;

или се си оди во онаа народната — отиде човекот и што може сега да се прави?